



ДЕНАР

Ценовник за огласување

2016

- Економскиот интернет портал **ДЕНАР.МК** функционира од 1 февруари 2012 година
- ВОДЕЧКИ** економски - бизнис интернет портал во Македонија
- Содржините на порталот ги обработуваат **ИСКУСНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ, ОБЈЕКТИВНИ** и **НЕЗАВИСНИ** новинари
- Порталот секојдневно го посетуваат илјадници **РАЗЛИЧНИ ПОСЕТТЕЛИ**
- Сајтот секојдневно се полни со повеќе од **50 НОВИ** актуелни, точни и независни содржини
- Корисниците **ЛЕСНО И БРЗО** ја наоѓаат својата интересна информација
- 9 главни теми (**ЕКОНОМИЈА, КОМПАНИИ, КАРИЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА, ЛУКСУЗ, КУЛТУРА, СПОРТБИЗ, АВТОБИЗ и ЗДРАВЈЕ**) кои функционираат секоја како засебен **ПОД ВЕБ САЈТ**
- БЕСПЛАТНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ** за читателите на **ДЕНАР** од страна на искусни економски експерти



ПОЗИЦИЈА	ДИМЕНЗИЈА	ЦЕНА МКД / НЕД	ИМПРЕСИИ (CPM)
1.1	728x90	20.000	200
1.2	1020x100	22.000	200
2.1	728x90	15.000	200
2.2	1020x100	17.000	200
3	300x250	15.000	200
4	300x250	15.000	200
5	300x250	15.000	200
6	700x90	12.000	150

Форматот на банерите може да биде анимиран или статичен (JPEG, GIF, FLASH) и тежината да не е повеќе од 50 kb.

За прикажување на roll-on банер цената се зголемува за толку проценти за колку што е банерот поголем.

За видео банер се доплаќа 30% од цената.

НАПОМЕНА: Банер позициите 3, 4 и 5 доколку се активни истовремено, ротираат при секое освежување (Refresh) на страницата.

***CPM** – Цена за 1000 прикажувања (минимален закуп 2.000 импресии дневно)

Нерела, Мај 15, 2016

Бил ГЕЈТС
Успехот е лош учител. Ги тера луѓето да мислат дека не можат да изгубат.

ДЕНАР

Ворен БАФЕТ
Потребни се 20 години за да се создаде добар утлед, а само 5 минути да се уништи.

ПОЧЕТНА ЕКОНОМИЈА КОМПАНИИ КАРИЕРА ТЕХНОЛОГИЈА СПОРТБИЗ АВТОБИЗ ЗДРАВЈЕ ФОРУМ

КОНТАКТ КОНСАЛТИНГ ШТЕДЕН КАЛКУЛАТОР ОГЛАСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВОЗДУХ ИНТЕРВЈУА ДИЕТИ

PPV 29,000.00 0% RADE 1,351.00 0.07% RZLV 16.00 6.67% STB 415.74 -1.48% TEL 250.00 0.32% TNB 7,519.84 -0.4% TPLF 568.52 0.45% UNI 596.00 0.17%

БИГ 1

ТОП ВЕСТИ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

Уште три американски нафтени компании поднеле барање за банкрот

Реал одбил 250 млн. евра за Роналдо

Извлечени добитниците од наградната игра "Авантурите на Битолското чупе"

Vegme Apollo ќе има процесор Helio X25 (видео)

Венецуела ги продолжи вонредните мерки

БИГ 2

ИНТЕРВЈУ

НАЈЧИТАНИ

Интервју со Давор

Интервју со Маја Бојчевска

Интервју со Жаклина

ПОЗИЦИЈА	ДИМЕНЗИЈА	ЦЕНА МҚД / НЕД	ИМПРЕСИИ (CPM)
БИГ 1	1020x140	22.000	300
БИГ 2	300x600	22.000	300

ДОПЛАТА ЗА REACH MEDIA

Expandable – Аудио 20% - Видео 30%

***CPM – Цена за 1000 прикажувања (минимален закуп 2.000 импресии дневно)**

ИНТЕРВЈУ



Интервју со Дарко Стасовски, официјален застапник за брендот White Glo за Македонија и Балканот



Интервју со Даниела Адемска – сопственик и генерален директор на Kapitali Mon



Интервју со Александар, Филип и Владимир – сопственици на „Нутри-Грут“ – производител на првот чини од јаболко во Македонија

ПОПУЛАРНИ



Лек на старите монаси за цело тело: Лимонот и лукот прават чудо. Овај рецепт е пронајден во еден древен манастир во Тибет напишан на глинени плочи. Запишан е пред повеќе од 2.000 ...



Доколку сакате здраво срце користете ги овие производи



Досега најтенокот Samsung телефон: Galaxy A7



Откако ќе го прочитате ова, никогаш повеќе нема да гледате на бананите со исти очи



Диета со сува од зеленчук: Ослабете 5 кг за 7 дена

7

МАКЕДОНИЈА



Ставрски официјално ќе го додели станот од наградната со фискални

Вицепремиерот и министер за финансии, Зоран Ставрски, денеска официјално ќе го додели станот од последното...

УЈП бара да се престане со наплата на надомест при deregистрација на фискалните апарати

До 15 јануари граѓаните да добијат збирна пресметка за приходите

Од понеделник канцеларија „Купи куќа, купи стан“ во Министерството за финансии

Компаниите ќе можат да отворат детски градинки за вработените

8

СВЕТ



Инфлацијата во Бразил зема замав



Невработеноста во Шведска продолжува да расте



Грција ќе добие пари само при почитување на преземените ангажмани

9

10

11

ПОЗИЦИЈА	ДИМЕНЗИЈА	ЦЕНА МКД / НЕД
7	700x90	6.000
8	700x90	5.000
9	300x250	5.000
10	300x250	3.000
11	1020x90	3.000

Недела, Јануари 11, 2015

Пребаравај...

Бил ГЕЈТС
Вашите неакадемски клиенти се вашиот најголем извор на учења.

ДЕНАР

Ворен БАФЕТ
Целоста е тој што ги прави. Брзината е она што добиваш.

ПОЧЕТНА ЕКОНОМИЈА КОМПАНИИ КАРИЕРА ТЕХНОЛОГИЈА СПОРТИЗ АВТОБИЗ ЗДРАВЈЕ ФОРУМ

КОНТАКТ КОНСАЛТИНГ ШТЕДЕН КАЛУЛАТОР ОГЛАСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВОЗДУХ ИНТЕРВЈУА ДИЕТИ

Како да ја претворите 2015 во година на деловен успех?

Време: 11:53
Датум: Јануари 8, 2015
Категорија: КАРИЕРА

Ми се допаѓа Сподели 6

Follow @DenarMk 796 followe

f t +1 e s

Познатиот француски писател Антоан де Сент Егзипери изјави дека целта без план е само пушта желба.

За постигнување на успехот е потребно повеќе од среќа и повеќе од напорна работа – потребен е конкретен план. Создавањето на план не мора задолжително да биде комплицирана задача.

Ви претставуваме неколку совети кои ќе ви помогнат да креирате сопствен план за кариерата:

Добро размислете за себе и своите способности

Размислете за себе како за производ. Одредете ги сопствените предности и слабости, а потоа справете се со слабостите. Што можете да направите за да го подобрите своето знаење и вештини?

Дефинирајте ги желбите

Ако не знаете што сакате, како ќе го постигнете тоа? Земете слободно време и дефинирајте ги своите деловни аспирации. Каде се гледате за три, пет, десет години?

Ми се допаѓа 6 Tweet 2 Share 8+1

f t +1 e s

Спонзорирано

Огласник за недвижности Метар2. Огласувај бесплатно!

Афиширај се! Секој Понеделник Iphone 6!

ПОПУЛАРНИ



Лек на старите монаси за цело тело: Лимонот и лукот прават чудо
Овој рецепт е пронајден во еден древен манускрипт во Тибет: навишан на главени пченици. Запишан е пред повеќе од 2.000 ...

Неделен закуп

1000 денари

Спонзорираните линкови се појавуваат само во **ВНАТРЕШНИТЕ** страници, веднаш под веста.

Спонзорираните линкови се состојат од слика со димензија 150x100 пиксели и наслов не подолг од 60 карактери.

При клик од страна на читателите на сликата или насловот, огласот ќе води до линк по Ваша желба.

Што е прелоадер банер?

Прелоадер банер е банер кој се појавува пред вчитувањето на веб страницата, односно секој посетител кој сака да го посети нашиот портал, не може да не го забележи овој банер. Овој тип на банер во текот на 24 часа може да биде прегледан повеќе од 10.000 пати.

Димензија

Димензијата на прелоадер банерот е неограничена, односно се користи целиот простор на веб прелистувачот, по потреба на клиентот.

Времетраење

Времетраењето на овој тип на банер не смее да биде подолго од 10 секунди, односно по тоа време банерот треба автоматски да пренасочува на www.denar.mk.

Исто така на банерот мора на видливо место да стои копче ПРЕМИНИ НА ДЕНАР, со цел корисникот да премине на веб сајтот доколку не сака да чека да заврши банерот.

Цена: 7.000 мкд / дневно

Формат

JPG, GIF, PNG, FLASH

Видео

За видео прелоадер банер се доплаќа 100% од цената

Брендирање

Што е брендирање ?

Брендирање значи поставување на Ваша позадина наместо позадината на нашиот веб сајт. Вашата позадина ќе се појавува на сите страни на веб сајтот.

Цена: 3.000 МКД / дневно

PR текстови

Што се PR текстови ?

PR текстови се класични објави сместени во посебен сегмент од насловната страница на веб сајтот, каде што се објавуваат вести/промоции поврзани со Вашето работење.

Цена: 2.000 МКД / дневно

Сите Ваши останати креативни решенија за огласување можат да се имплементираат на нашиот интернет портал.



Компанија:

ДЕНАР МЕДИА ДОО Скопје
Бул. Видое Смилевски Бато 8в-2/4
1000 Скопје

Телефон: +389 2 613 9 614

Мобилен: +389 70 376 069

+389 70 376 040

E-mail: marketing@denar.mk

info@denar.mk

kontakt@denar.mk